

Службен весник на Република Македонија

Број 61

17 април 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2166. Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри	2	2173. Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	11
2167. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	5	2174. Закон за изменување на Законот за здравствената заштита.....	12
2168. Закон за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост	6	2175. Закон за изменување и дополнување на Законот за културата.....	13
2169. Закон за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат	6	2176. Закон за изменување на Законот за надворешни работи.....	14
2170. Закон за дополнување на Законот за техничката инспекција	7	2177. Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	15
2171. Закон за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија.....	8	2178. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа.....	16
2172. Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија.....	10	2179. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија.....	17
		2180. Закон за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи.....	18
		Огласен дел.....	1-28

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2166.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 април 2015 година.

Бр. 08-1688/1
14 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ

Член 1

Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ број 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14 и 139/14), по членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

„Член 8-а

(1) Приредувачот на игри на среќа на кој му е издадена лиценца за приредување на игри на среќа од страна на Владата на Република Македонија, може да поднесе барање за добивање на нова лиценца пред истекот на рокот на важноста на постојната лиценца.

(2) Приредувачот на игри на среќа од ставот (1) на овој член е должен да ги плати пристигнатите надоместоци за плаќање и давачки утврдени со овој и друг закон, како и годишната рата за надоместокот за постојната лиценца за годината за која се бара новата лиценца.

(3) Приредувачот на игри на среќа до издавањето на новата лиценца од страна на Владата на Република Македонија, игрите на среќа ќе ги приредува врз основа на постојната лиценца, доколку истата е во важност.

(4) Со издавањето на новата лиценца, по поднесеното барање од ставот (1) на овој член, престанува да важи постојната лиценца.“

Член 2

Во членот 20 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Приредувачот на игри на среќа во казина, во простории каде што се приредува томбола од затворен тип, во обложувалници и во автомат клубови е должен на влезната врата во деловната просторија во која се приредуваат игри на среќа, да истакне натпис со содржина: „Се забранува влез на лица со возраст под 18 години.“

Член 3

Во членот 25 став (1) во точката 5) по зборовите: „за промена на бројот“ се додаваат зборовите: „и видот“.

Член 4

По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи:

„Член 25-а

Министерството за финансии нема да издава дозволи за приредување игри на среќа и забавни игри, решенија за давање на согласност за уплатно-исплатни места, за зголемување на број на автомати за игри на среќа во автомат клуб, за зголемување на бројот на автоматите и масите за игри на среќа во казино, за промена на видот на автоматите за игри на среќа во автомат клуб, за зголемување на деловни простории во кои се приредуваат игри на среќа во автомат клуб, за промена на видот на автоматите и масите во казино, за зголемување на број на апарати за забавни игри и решенија за промена на деловна просторија во која се приредуваат игри на среќа и забавни игри ако приредувачот до месецот во кој го поднесува барањето ги нема платено јавните давачки по основ на даноци, царини и придонеси за задолжително социјално осигурување.“

Член 5

Во членот 40 став (3) по точката 4) се додава нова точка 5), која гласи:

„5) потврда од надлежен орган дека трговското друштво ги има подмирено јавните давачки по основ на даноци, царини и придонеси за задолжително социјално осигурување до месецот во кој е поднесено барањето за издавање на лиценца за приредување игри на среќа.“

Точката 5) која станува точка 6) се менува и гласи:

„6) потврда дека трговското друштво нема блокирано трансакциска сметка во банка во моментот на поднесување на барањето за издавање на лиценца за приредување игри на среќа.“

Точките 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) стануваат точки 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15).

Член 6

Во членот 55 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Приредувачот на електронските игри на среќа поднесува барање за зголемување на бројот на електронските видеолотариски терминали во деловните простории во кои се приредуваат електронските игри на среќа до Министерството за финансии, на образецот од ставот (12) на овој член, кон кој доставува доказ со кој се потврдува дека во деловните простории се поставени електронски видеолотариски терминали на приредувачот.

(4) Приредувачот на електронските игри на среќа поднесува барање за намалување на бројот на електронските видеолотариски терминали во деловните простории во кои се приредуваат електронските игри на среќа до Министерството за финансии, на образецот од ставот (12) на овој член, кон кој доставува доказ со кој се потврдува дека во деловните простории се исклучени од употреба електронски видеолотариски терминали на приредувачот.“

Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (5), (6), (7), (8) и (9).

Ставот (8) кој станува став (10) се менува и гласи:

„(10) Министерството за финансии со решение одлучува за давање на согласност за деловните простории каде што ќе се приредуваат електронските игри на среќа, за давање согласност за зголемување на бројот на електронските видеолотариски терминали, за дава-

ње согласност за намалување на бројот на електронските видеолотариски терминали, за давање на согласност за промена на деловната просторија во која се приредуваат електронски игри на среќа и за давање на одобрение за престанок на приредување на електронски игри на среќа, во рок од осум работни дена од денот на поднесувањето на барањето.“

Ставот (9) кој станува став (11) се менува и гласи:

„(11) Министерството за финансии за доставените барања од ставовите (2), (3), (4), (5) и (7) на овој член ја известува Управата за јавни приходи веднаш по нивниот прием и по службена должност и ги доставува решенијата од ставот (10) на овој член.“

Ставот (10) кој станува став (12) се менува и гласи:

„(12) Формата и содржината на образецот на барањето од ставовите (2), (3), (4), (5) и (7) на овој член ги пропишува министерот за финансии.“

Член 7

Во членот 65 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Доколку приредувачот на игрите на среќа во казино сака да го промени видот на автоматите и масите во казиното, кон барањето од ставот (2) на овој член доставува уверение за техничка исправност на новопоставените автомати и маси издадено од страна на правно лице овластено од министерот за финансии и уверение за исклучување од употреба на автоматот и масата издадено од страна на правно лице овластено од министерот за финансии.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Во ставот (5) кој станува став (6) по зборот „бројот“ се додаваат зборовите: „и видот“.

Ставот (6) станува став (7).

Член 8

Во членот 75 по зборовите: „така што системот обезбедува“ се додава зборот „точни“.

Член 9

Во членот 89 по зборовите: „така што системот обезбедува“ се додава зборот „точни“.

Член 10

Во членот 93 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Доколку приредувачот на игрите на среќа во автомат клуб сака да го промени видот на автоматите за игри на среќа, кон барањето од ставот (2) на овој член доставува уверение за техничка исправност на новопоставените автомати издадено од страна на правно лице овластено од министерот за финансии и уверение за исклучување од употреба на автоматот издадено од страна на правно лице овластено од министерот за финансии.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Во ставот (5) кој станува став (6) по зборот „бројот“ се додаваат зборовите: „и видот“.

Ставот (6) станува став (7).

Член 11

Во членот 94 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Приредувачот на игрите на среќа во автомат клуб еднаш месечно до Министерството за финансии поднесува извештаи за остварените приходи по видот на игрите.

(4) Приредувачот на игрите на среќа во автомат клуб е должен да ги води податоците за дневните пресметки по автомат за игри на среќа.“

Ставот (3) кој станува став (5) се менува и гласи:

„(5) Податоците од евиденцијата со конечните месечни пресметки и копија од доказот за уплатата на посебната давачка од ставот (1) на овој член од страна на приредувачот на игрите на среќа во автомат клуб се доставуваат до Министерството за финансии до 15 во месецот, за претходниот месец.“

Член 12

Членот 149 се брише.

Член 13

Во членот 151 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) При вршењето на инспекцискиот надзор, овластеното службено лице на Управата за јавни приходи врши проверка на документацијата со која се докажува возраста на лицата во просториите каде што се приредуваат игрите на среќа.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Во ставот (5) кој станува став (6) по зборовите: „во која се приредуваат игри на среќа“ се додаваат зборовите: „и донесува решение со кое се забранува приредување на игри на среќа во таа деловна просторија во рок од 30 дена“.

Ставот (6) станува став (7).

Член 14

Во членот 157 став (1) по точката 9) се додава нова точка 10), која гласи:

„10) Постапи спротивно на членот 20 ставови (2), (4) и (6) од овој закон.“ Точките 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) стануваат точки 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) и 21).

Во точката 21) која станува точка 22) зборовите: „членови 66 став (3) и 94 став (3)“ се заменуваат со зборовите: „член 66 став (3) и (5) и член 94 став (3) и (5)“.

Точките 22), 23), 24), 25) и 26) стануваат точки 23), 24), 25), 26) и 27).

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, доколку прекршокот од ставот (1) точка 10) на овој член се повтори во рок од две години, на правното лице покрај глобата од ставот (1) на овој член, ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од шест месеци до две години.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 15

Во членот 158 ставот (2) се брише.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR LOJËRAT E FATIT DHE PËR LOJËRAT ARGËTUESE

Neni 1

Në Ligjin për lojërat e fatit dhe për lojërat argëtuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14 dhe 139/14), pas nenit 8 shtohet nen i ri 8-a si vijon:

"Neni 8-a

(1) Organizuesi i lojërave të fatit të cilit i është dhënë licencë për organizimin e lojërave të fatit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, mund të parashtrijë kërkesë për marrjen e licencës së re para skadimit të afatit të vlefshmërisë së licencës ekzistuese.

(2) Organizuesi i lojërave të fatit nga paragrafi (1) i këtij neni detyrohet t'i paguajë kompensimet dhe detyrimet e arritura për pagesë të përcaktuara me këtë ligj dhe ligj tjetër, si dhe këstin vjetor për kompensimin për licencën ekzistuese për vitin për të cilin kërkohet licenca e re.

(3) Organizuesi i lojërave të fatit deri në lëshimin e licencës së re nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, lojërat e fatit do t'i organizojë në bazë të licencës ekzistuese, nëse ajo është në fuqi.

(4) Me lëshimin e licencës së re, pas kërkesës së parashtruar nga paragrafi (1) i këtij neni, shfuqizohet licenca ekzistuese."

Neni 2

Në nenin 20 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Organizuesi i lojërave të fatit në kazino, në lokalet ku organizohet tombolë e tipit të mbyllur, në bastore dhe në klube me automatë detyrohet që në derën hyrëse të lokalit afarist në të cilin organizohen lojërat e fatit të vendosë mbishkrim me përmbajtje: "Ndalohet hyrja e personave të moshës nën 18 vjet."

Neni 3

Në nenin 25 paragrafin (1) në pikën 5) pas fjalëve: "për ndryshimin e numrit" shtohen fjalët: "dhe llojit".

Neni 4

Pas nenit 25 shtohet neni i ri 25-a, si vijon:

"Neni 25-a

Ministria e Financave nuk do të lëshojë: leje për organizimin e lojërave të fatit dhe lojërave argëtuese, aktvendime për dhënien e pëlqimit për vendet e arkëtimit dhe pagimit, për rritjen e numrit të automatëve për lojëra të fatit në klub me automatë, për rritjen e numrit të automatëve dhe tavolinave për lojëra të fatit në kazino, për ndryshimin e llojit të automatëve për lojëra të fatit në klube me automatë, për rritjen e lokaleve afariste në të cilat organizohen lojëra të fatit në klube me automatë, për ndryshimin e llojit të automatëve dhe tavolinave në kazino, për rritjen e numrit të aparateve për lojëra të fatit dhe aktvendime për ndryshimin e lokalit afarist në të cili organizohen lojërat e fatit dhe lojërat argëtuese nëse organizuesi deri në muajin në të cilin e parashtron kërkesën nuk i ka paguar detyrimet publike në bazë të tatimeve, doganave dhe kontributeve për sigurim të detyrueshëm social."

Neni 5

Në nenin 40 paragrafi (3) pas pikës 4) shtohet pikë e re 5), si vijon:

"5) vërtetim nga organi kompetent se shoqëria tregtare i ka shlyer të gjitha detyrimet publike në bazë të tatimeve, doganave dhe kontributeve për sigurim të detyrueshëm social deri në muajin kur është parashtruar kërkesa për dhënien e licencës për organizimin e lojërave të fatit."

Pika 5) e cila bëhet pikë 6) ndryshohet si vijon:

"6) vërtetim se shoqëria tregtare nuk ka xhirollogari të transakcionit të bllokuar në bankë në momentin e parashtrimt të kërkesës për lëshimin e licencës për organizimin e lojërave të fatit."

Pikat 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) dhe 14) bëhen pika 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) dhe 15).

Neni 6

Në nenin 55 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

"(3) Organizuesi i lojërave elektronike të fatit parashtron kërkesë për rritjen e numrit të terminaleve elektronike të video-lotarisë në lokalet afariste në të cilat organizohen lojëra të fatit, te Ministria e Financave, në

formularin nga paragrafi (12) i këtij neni, me të cilin dorëzon dëshmi me të cilën vërtetohet se në lokalet afariste janë vendosur terminale elektronike të video-lotarisë të organizuesit.

(4) Organizuesi i lojërave elektronike të fatit parashtron kërkesë për uljen e numrit të terminaleve elektronike të video-lotarisë në lokalet afariste në të cilat organizohen lojëra të fatit, te Ministria e Financave, në formularin nga paragrafi (12) i këtij neni, me të cilin dorëzon dëshmi me të cilën vërtetohet se në lokalet afariste janë hequr nga përdorimi terminale elektronike të video-lotarisë të organizuesit."

Paragrafët (3), (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (5), (6), (7), (8) dhe (9).

Paragrafi (8) i cili bëhet paragrafi (10) ndryshohet si vijon:

"(10) Ministria e Financave me aktvendim vendos për dhënie të pëlqimit për lokalet afariste ku do të organizohen lojëra elektronike të fatit, për dhënie të pëlqimit për rritjen e numrit të terminalit të video-lotarisë elektronike, për dhënie të pëlqimit për uljen e numrit të terminaleve elektronike të video-lotarisë, për dhënie të pëlqimit për ndryshim të lokalit afarist në të cilin organizohen lojërat e fatit dhe dhënien e lejes për ndërprerje të organizimit të lojërave të fatit, në afat prej tetë ditësh pune nga dita e parashtrimt të kërkesës."

Paragrafi (9) i cili bëhet paragrafi (11) ndryshohet dhe vijon:

"(11) Ministria e Financave për kërkesat e parashtruara nga paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (7) të këtij neni e njofton Drejtorinë për të Hyra Publike menjëherë pas pranimit të tyre dhe me detyrë zyrtare i dorëzon aktvendimet nga paragrafi (10) i këtij neni."

Paragrafi (10) i cili bëhet paragraf (12) ndryshohet si vijon:

"(12) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (7) të këtij neni i përcakton ministri i Financave."

Neni 7

Në nenin 65 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Nëse organizuesi i lojërave të fatit në kazino dëshiron ta ndryshojë llojin e automateve dhe tavolinave në kazino, me kërkesën nga paragrafi (2) i këtij neni dorëzon dëshmi për rregullsi teknike të automateve dhe tavolinave të sapovendosura të lëshuar nga personi juridik i autorizuar nga ministri i Financave dhe dëshmi për nxjerrje nga përdorimi të automatit dhe tavolinës të lëshuar nga personi juridik i autorizuar nga ministri i Financave."

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragrafi (6) pas fjalës "numri" shtohen fjalët: "dhe lloji".

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 8

Në nenin 75 pas fjalëve: "ashtu që sistemi siguron" shtohen fjalët: "të sakta".

Neni 9

Në nenin 89 pas fjalëve: "ashtu që sistemi siguron" shtohen fjalët: "të sakta".

Neni 10

Në nenin 93 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Nëse organizuesi i lojërave të fatit në klub me automatë dëshiron ta ndryshojë llojin e automateve për lojëra të fatit, me kërkesën nga paragrafi (2) i këtij neni dorëzon dëshmi për rregullsi teknike të automateve të sapovendosura të lëshuar nga personi juridik i autorizuar nga ministri i Financave dhe dëshmi për nxjerrje nga

përdorimi të automatit të lëshuar nga personi juridik i autorizuar nga ministri i Financave.”

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (6) pas fjalës “numri” shtohen fjalët: “dhe lloji”.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 11

Në nenin 94 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Organizuesi i lojërave të fatit në klub me automatë njëherë në muaj te Ministria e Financave parashtron raporte për të hyrat e realizuara sipas llojeve të lojërave.

(4) Organizuesi i lojërave të fatit në klub me automatë është i detyruar t’i mbajë të dhënat për llogaritë ditore sipas automatit për lojëra të fatit.”

Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (5) ndryshohet si vijon:

“(5) Të dhënat nga evidenca me llogaritë përfundimtare mujore dhe kopje nga prova për pagimin e të dhënave të veçanta nga paragrafi (1) i këtij neni nga ana e organizuesit të lojërave të fatit në klub me automatë dorëzohen te Ministria e Financave deri më 15 të muajit, për muajin paraprak.”

Neni 12

Neni 149 shlyhet.

Neni 13

Në nenin 151 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, personi i autorizuar zyrtar i Drejtorisë për të Hyra Publike bën kontroll të dokumentacionit me të cilin vërtetohet mosha e personave në hapësirat ku organizohen lojërat e fatit.”

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe (5).

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragrafi (6) pas fjalëve: “në të cilin organizohen lojëra të fatit” shtohen fjalët: “dhe miraton aktvendim me të cilin ndalohet organizimi i lojërave të fatit në atë hapësirë afariste në afat prej 30 ditësh”.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 14

Në nenin 157 paragrafi (1) pas pikës 9) shtohet pikë e re 10), si vijon:

“(10) vepron në kundërshtim me nenin 20 paragrafët (2), (4) dhe (6) të këtij ligji”.

Pikat 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) dhe 20) bëhen pika 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) dhe 21).

Në pikën 21) e cilat bëhet pika 22) fjalët: “nenet 66 paragrafi (3) dhe 94 paragrafi (3))” zëvendësohen me fjalët: “neni 66 paragrafët (3) dhe (5) dhe neni 94 paragrafët (3) dhe (5))”.

Pikat 22), 23), 24), 25) dhe 26) bëhen pika 23), 24), 25), 26) dhe 27).

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Me përjashtim nga paragrafi (3) i këtij neni, nëse kundërvajtja nga paragrafi (1) pika 10) të këtij neni përsëritet në afat prej dy vitesh, personit juridik përveç gjobës nga paragrafi (1) i këtij neni, do t’i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej gjashtë muaj deri në dy vjet.”

Paragrafët (4) dhe (5) bëhen paragrafë (5) dhe (6).

Neni 15

Në nenin 158 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” .

2167.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 април 2015 година.

Бр. 08-1689/1
14 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14 и 20/15), во членот 14 ставот 2 се менува и гласи:

„Надоместокот од ставот 1 на овој член се исплатува за временскиот период утврден со прописите од областа на работните односи.”

Член 2

Во членот 52 став 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и утврденото право на надоместок на плата”.

Член 3

Започнатите постапки за остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување утврдени во членовите 1 и 2 од овој закон до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14 dhe 20/15), në nenin 14 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Kompensimi nga paragrafi 1 i këtij neni paguhet për periudhën kohore të përcaktuar me rregullat nga sfera e marrëdhënieve të punës."

Neni 2

Në nenin 52 paragrafi 1 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe e drejta e përcaktuar e kompensimit të rrogës."

Neni 3

Procedurat e filluara për realizimin e të drejtave nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor të përcaktuara në nenin 1 dhe 2 të këtij ligji deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2168.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 април 2015 година.

Бр. 08-1690/1
14 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија" број 87/13, 106/13 и 137/13), во членот 6 став (2) зборовите: "за наредната година" се бришат.

Член 2

(1) Министерството подготвува и предлага програма за 2015 година и ја доставува на усвојување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Јавниот увид за предлог – програмата од ставот (1) на овој член е во траење од 10 дена.

(3) Заинтересираните лица може да дадат предлози, приговори и иницијативи за предлог – програмата од ставот (1) на овој член, најдоцна во рок од пет дена по завршувањето на јавниот увид, кои министерството ги разгледува во рок од три дена од денот на приемот.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHITJE TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI SHITËTORË

Neni 1

Në Ligjin për shitje të tokës bujqësore në pronësi shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 87/13, 106/13 dhe 137/13), në nenin 6 paragrafi (2) fjalët: "për vitin e ardhshëm" shlyhen.

Neni 2

(1) Ministria përgatit dhe propozon program për vitin 2015 dhe e dërgon për miratim në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Këqyrja publike për propozim-programin nga paragrafi (1) i këtij neni është në kohëzgjatje prej 10 ditësh.

(3) Personat e interesuar mund të japin propozime, kundërshtime dhe nisma për propozim-programin nga paragrafi (1) i këtij neni, më së voni në afat prej pesë ditësh pas përfundimit të këqyrjes publike, të cilat Ministria i shqyrton në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2169.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 април 2015 година.

Бр. 08-1691/1
14 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Во Законот за Државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија” број 24/2007, 81/2007, 152/2008, 36/11, 18/13, 164/13, 41/14 и 33/15), во членот 8 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Инспекторатот врши надзор и над преземените обврски на работодавачот во однос на пријавувањето на работникот и вклучувањето на работникот во задолжителното социјално осигурување врз основа на работен однос, согласно со Законот за работните односи.“

Член 2

Во членот 15 став 2 во точката 6) сврзникот “и” се заменува со точка и запирка.

Во точката 7), точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот “и” и се додава нова точка 8), која гласи:

“8) во случај на констатирани неправилности за непреземање на обврски за пријавувањето на работникот и вклучувањето на работникот во задолжително социјално осигурување врз основа на работен однос, да преземе мерки согласно со Законот за работните односи.“

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за Државен пазарен инспекторат.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKTORATIN SHETËTOR TË TREGUT

Neni 1

Në Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Tregut ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2007, 81/2007, 152/2008, 36/11, 18/13, 164/13, 41/14 dhe 33/15), në nenin 8 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon: "Inspektorati kryen mbikëqyrje edhe mbi obligimet e marra të punëdhënësit lidhur me paraqitjen e punëtorit dhe përfshirjen e punëtorit në sigurimin e detyrueshëm social në bazë të marrëdhënies së punës, në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune."

Neni 2

Në nenin 15 paragrafi 2 në pikën 6) lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 7), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 8), si vijon:

"8) në rast të parregullsive të konstatuara për mosmarrjen e obligimeve për paraqitjen e punëtorit dhe përfshirjen e punëtorit në sigurim të detyrueshëm social në bazë të marrëdhënies së punës, të marrë masa në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune."

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Tregut.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2170.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за техничката инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 април 2015 година.

Бр. 08-1692/1
14 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија” број 88/2008, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14 и 33/15), во членот 5 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Инспекторатот врши надзор и над преземените обврски на работодавачот во однос на пријавувањето на работникот и вклучувањето на работникот во задолжително социјално осигурување врз основа на работен однос, согласно со Законот за работните односи.“

Член 2

По членот 37-а се додава нов наслов и нов член 37-б, кои гласат:

„4. Вршење на друг надзор

Член 37-б

Во случај на констатирани неправилности за непреземање на обврски за пријавувањето на работникот и вклучувањето на работникот во задолжително социјално осигурување врз основа на работен однос, инспекторите ќе преземат мерки согласно со Законот за работните односи.“

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за техничката инспекција.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSION TEKNIK

Neni 1

Në Ligjin për inspeksion teknik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 88/2008, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14 dhe 33/15), në nenin 5 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

“Inspektorati kryen mbikëqyrje edhe mbi obligimet e marra të punëdhënësit lidhur me paraqitjen e punëtorit dhe përfshirjen e punëtorit në sigurimin e detyrueshëm social në bazë të marrëdhënies së punës, në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune.”

Neni 2

Pas nenit 37-a shtohet titull i ri dhe neni i ri 37-b, si vijojnë:

“4. Kryerja e mbikëqyrjes tjetër

Neni 37-б

Në rast të parregullsive të konstatuara për mosmarrje të obligimeve për paraqitjen e punëtorit dhe përfshirjen e punëtorit në sigurimin e detyrueshëm social në bazë të marrëdhënies së punës, инспекторët do të ndërmarrin masa në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune.“

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për inspeksion teknik.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2171.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 април 2015 година.

Бр. 08-1693/1
14 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 150/10, 100/11 и 20/15), во членот 8 ставот 3 се менува и гласи:

“Мандатот на претседателот на Советот трае три години, со право на повторен избор.“

Член 2

Во членот 11 ставот 1 на почетокот на реченицата по зборовите: „На огласот“ се додаваат зборовите: „за избор на член на Советот од редот на судиите“.

Во ставот 1 алинеја 2 по зборовите: „да има“ се додава зборот „највисоки“.

Во ставот 1 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- да ужива углед, да поседува интегритет за вршење на функцијата член на Совет и да поседува социјални способности за вршење на судиската функција, за што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови.“

По ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„На огласот за избор на член на Совет по предлог на Собранието на Република Македонија може да се јави секое лице кое во моментот на објавувањето на огласот ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната професија се истакнало со научна или професионална работа или со свое јавно делување и

- да ужива углед, да поседува интегритет за вршење на функцијата член на Совет и да поседува социјални способности за вршење на функцијата член на Совет, за што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови.

За член на Советот по предлог на претседателот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија може да избере лице кое во моментот на изборот ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната професија се истакнало со научна или професионална работа или со свое јавно делување и

- да ужива углед, да поседува интегритет за вршење на функцијата член на Совет и да поседува социјални способности за вршење на функцијата член на Совет, за што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови.

Формата и содржината на психолошкиот тест и тестот за интегритет, ги уредува Судскиот совет на Република Македонија.“

Член 3

По членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:

„Член 11-а

Психолошкиот тест кој го спроведува Судскиот совет на Република Македонија има за цел по пат на проверка на социјалните способности да ги афирмира кандидатите за вршење на функцијата член на Совет.

Тестот за интегритет кој го спроведува Судскиот совет на Република Македонија се заснова врз постојните етички и професионални кодекси за вршење на функцијата судија и има за цел проверка на етичките и моралните вредности на кандидатот за вршење на функцијата судија и се состои од:

- тест кој се спроведува во писмена форма и анонимно, врз основа на стандардно утврдена листа на прашања.

Судскиот совет на Република Македонија е должен при спроведувањето на психолошкиот тест и тестот за интегритет, да води сметка за заштита на личните податоци, угледот и достоинството на кандидатот, согласно со закон.

За спроведувањето на психолошкиот тест и првиот дел на тестот за интегритет, Судскиот совет на Република Македонија ангажира стручни лица од независна и целосно акредитирана професионална институција.

Психолошкиот тест се спроведува врз основа на меѓународно признати психолошки тестови кои се применуваат во најмалку една од земјите членки на Европската унија и ОЕЦД.“

Член 4

Во членот 12 став 1 по зборот „Кандидатите“ се додаваат зборовите: „за член на Советот од редот на судиите“.

Во ставот 2 во алинејата 4 сврзаникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со запирка, а по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- положен тест за интегритет и психолошки тест и“.

Член 5

Во членот 17 став 1 зборовите: „Министерството за правда“ се заменуваат со зборовите: „Судскиот совет“.

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 кој станува став 2 зборовите: „Судскиот изборен именик се става на увид“ се заменуваат со зборовите: „Судскиот совет, судскиот изборен именик го става на увид“.

Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „Министерството за правда“ се заменува со зборовите: „Судскиот совет“.

Во ставот 7 кој станува став 6 зборовите: „Министерството за правда“ се заменува со зборовите: „Судскиот совет“.

Член 6

Во членот 39 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во одлуката за објавување на огласот за избор на судија се наведува и потребната специјализација (кривична, граѓанска, стопанска област или друга покарактеристична област од делокругот на работата на судот) за пополнување на празното судиско место, а согласно со претходно доставеното барање од страна на судот до Советот со кое се бара пополнување на судиско место.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 7

Во членот 41 став 1 по зборовите: „и овој закон“ се додаваат зборовите: „на начин што пријавените кандидати ги рангира според потребната специјализација за пополнувањето на судиско место“.

Член 8

Во членот 98 став 1 alineјата 1 по зборот „континуирано“ се додава зборот „две“.

Член 9

Членот 100 се менува и гласи:

„Оценувањето на работењето на судијата и претседателот на суд се врши редовно и вонредно.“

Редовното оценување на судијата и претседателот на суд се врши еднаш на две години заклучно со крајот на март во тековната година, за работа на судот и судите во претходните две години.

Вонредното оценување на работењето на судијата може да се врши по оценка на Советот, при избор на судија во повисок суд или за избор на претседател на суд по барање на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на судија.“

Член 10

Постапките започнати до започнувањето на примената на овој закон, ќе се завршат според одредбите на Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 150/10, 100/11 и 20/15).

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по истекот на три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 60/2006, 150/10, 100/11 dhe 20/15), në nenin 8 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Mandati i kryetarit të Këshillit zgjat tre vjet, me të drejtë për rizgjedhje."

Neni 2

Në nenin 11 paragrafi 1 në fillim të fjalisë pas fjalëve: "Në shpallje" shtohen fjalët: "për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit nga radhët e gjykatësve".

Në paragrafin 1 alineja 2 pas fjalëve: "të ketë" shtohen fjalët: "më të larta".

Në paragrafin 1 pas alinesë 2 shtohet aline e re 3, si vijon:

"- të gëzojë prestigj, të posedojë integritet për kryerjen e funksionit anëtar i Këshillit dhe të posedojë aftësi sociale për kryerjen e funksionit të gjykatësit, për çfarë zbatohen teste për integritet dhe teste psikologjike."

Pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të rinj, si vijojnë:

"Në shpalljen për zgjedhje të anëtarit të Këshillit me propozim të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë mund të paraqitet çdo person i cili në momentin e publikimit të shpalljes i plotëson kushtet në vijim:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

- jurist i diplomuar me së paku 15 vjet përvojë pune në profesionin juridik pas provimit të dhënë të jurisprudencës dhe i cili në kryerjen e profesionit juridik është shquar me punë shkencore ose profesionale ose me veprimin e vet publik dhe

- të gëzojë prestigj, të posedojë integritet për kryerjen e funksionit anëtar i Këshillit dhe të posedojë aftësi sociale për kryerjen e funksionit anëtar i Këshillit, për çfarë zbatohen teste për integritet dhe teste psikologjike.

Për anëtar të Këshillit me propozim të Presidentit të Republikës së Maqedonisë, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë mund të zgjedhë person i cili në momentin e zgjedhjes i plotëson kushtet në vijim:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

- jurist i diplomuar me së paku 15 vjet përvojë pune në profesionin juridik pas provimit të dhënë të jurisprudencës dhe i cili në kryerjen e profesionit juridik është shquar me punë shkencore ose profesionale ose me veprimin e vet publik dhe

- të gëzojë prestigj, të posedojë integritet për kryerjen e funksionit anëtar i Këshillit dhe të posedojë aftësi sociale për kryerjen e funksionit anëtar i Këshillit, për çfarë zbatohen teste për integritet dhe teste psikologjike.

Formën dhe përmbajtjen e testit psikologjik dhe testit për integritet, i rregullon Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë."

Neni 3

Pas nenit 11 shtohet neni i ri 11-a, si vijon:

"Neni 11-a

Testi psikologjik të cilin e zbaton Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë ka për qëllim me anë të kontrollit të aftësive sociale t'i afirmojë kandidatët për kryerjen e funksionit anëtar i Këshillit.

Testin për integritet të cilin e zbaton Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë bazohet në kodekset ekzistuese etike dhe profesionale për kryerjen e funksionit gjykatës dhe ka për qëllim kontrollin e vlerave etike dhe morale të kandidatit për kryerjen e funksionit gjykatës dhe përbëhet nga:

- testi i cili zbatohet me shkrim dhe në mënyrë anonime, në bazë të listës së përcaktuar standarde të pyetjeve.

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë është i obliguar gjatë zbatimit të testit psikologjik dhe testit për integritet, të mbajë llogari për mbrojtjen e të dhënave personale, prestigjin dhe dinjitetin e kandidatit, në pajtim me ligjin.

Për zbatimin e testit psikologjik dhe pjesës së parë të testit për integritet Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë angazhon persona profesionalë nga institucioni profesional i pavarur dhe me akreditim të plotë.

Testi psikologjik zbatohet në bazë të testeve psikologjike të pranuara ndërkombëtare të cilat zbatohen të paktën në një vend anëtar të Bashkimit Evropian dhe OECD-së."

Neni 4

Në nenin 12 paragrafi 1 pas fjalës "kandidatët" shtohen fjalët: "për anëtar të Këshillit nga radhët e gjykatësve".

Në paragrafin 2 në alinenë 4 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me presje, ndërsa pas alinesë 4 shtohet aline e re 5, si vijon:

„ – test të dhënë për integritet dhe test psikologjik dhe".

Neni 5

Në nenin 17 paragrafi 1 fjalët: "Ministria e Drejtësisë" zëvendësohet me fjalët: "Këshilli Gjyqësor".

Paragrafi 2 shlyhet.

Paragrafi 3 i cili bëhet paragraf 2 fjalët: "Lista emërore gjyqësore e zgjedhjeve vihet në këqyrje" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Gjyqësor, listën emërore gjyqësore të zgjedhjeve e vë në këqyrje".

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragrafi 3 fjalët: "Ministria e Drejtësisë" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Gjyqësor".

Në paragrafin 7 i cili bëhet paragraf 6 fjalët: "Ministria e Drejtësisë" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Gjyqësor".

Neni 6

Në nenin 39 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Në vendimin për publikimin e shpalljes për zgjedhjen e gjykatësit theksohet edhe specializimi i nevojshëm (sfera penale, civile, ekonomike ose sfera tjetër më karakteristike nga fushëveprimi i punës së gjykatës) për plotësimin e vendit të zbrazët të gjykatësit, e në pajtim me kërkesën e dorëzuar paraprakisht nga ana e gjykatës te Këshilli me të cilën kërkohet plotësimi i vendit të gjykatësit."

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.

Neni 7

Në nenin 41 paragrafi 1 pas fjalëve: "dhe këtë ligj" shtohen fjalët: "në mënyrë që kandidatët e paraqitur i rangon sipas specializimit të nevojshëm për plotësimin e vendit të gjykatësit".

Neni 8

Në nenin 98 paragrafi 1 alineja 1 pas fjalës "vazhdimësi" shtohet fjala "dy".

Neni 9

Neni 100 ndryshohet si vijon:

"Vlerësimi i punës së gjykatësit dhe kryetarit të gjykatës kryhet në mënyrë të rregullt dhe të jashtëzakonshme.

Vlerësimi i rregullt i gjykatësit dhe kryetarit të gjykatës kryhet një herë në dy vjet përfundimisht me fundin e marsit në vitin rrjedhës, për punën e gjykatës dhe gjykatësve në dy vitet paraprake.

Vlerësimi i jashtëzakonshëm i punës së gjykatësit mund të kryhet pas vlerësimit të Këshillit, gjatë zgjedhjes së gjykatësit në gjykatë më të lartë ose për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës me kërkesë të Këshillit për përcaktimin e fakteve dhe ngritjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore të gjykatësit."

Neni 10

Procedurat e filluara deri në fillimin e zbatimit të këtij ligji, do të përfundohen sipas dispozitave të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 60/2006, 150/10, 100/11 dhe 20/15).

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të fillojë të zbatohet pas kalimit të tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

2172.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 2015 година.

Бр. 08-1746/1
16 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 13/13, 69/13, 104/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14 и 51/15), во членот 4 став (1) зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Член 2

Во членот 5 став (6) во алинејата 6 процентот „2%“ се заменува со процентот „25%“.

Член 3

Во Законот за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 178/14), во членот 1 зборовите: „до 1 мај 2015 година“ се заменуваат со зборовите: „до 1 јануари 2016 година“.

Член 4

Постапките за продажба и давање под закуп на деловен простор започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHITJE DHE DHËNIE ME QIRA TË NDËRTESAVE AFARISTE DHE LOKALEVE AFARISTE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave afariste dhe lokaleve afariste të Republikës së Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 13/13, 69/13, 104/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14 dhe 51/15), në nenin 4 paragrafi (1) fjalët: "gjashtë muaj" zëvendësohen me fjalët: "një vit".

Neni 2

Në nenin 5 paragrafi (6) në alinenë 6 përqindja "2%" zëvendësohet me përqindjen "25%".

Neni 3

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave afariste dhe lokaleve afariste të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 178/14), në nenin 1 fjalët: "deri më 1 maj 2015" zëvendësohen me fjalët: "deri më 1 janar 2016".

Neni 4

Procedurat për shitje dhe dhënie me qira të lokalit afarist të filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vazhdojnë sipas rregullave në fuqi deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2173.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за здравственото осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 април 2015 година.

Бр. 08-1725/1
15 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“, број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14 и 20/15), во членот 15 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 точка 2 на овој член осигурениците за кои со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност е предвидено ослободување од плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување, остваруваат надоместок на плата без уплата на придонесот за задолжително осигурување за периодот за кој се ослободени од плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување, и тоа:

- осигуреници на возраст до 35 години,
- осигуреници на возраст од 35 години до 50 години,
- осигуреници на возраст над 50 години,
- осигуреници кои се родители на три или повеќе деца, самохран родител и член на еднородителско семејство, приматели на социјална парична помош, деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно насилство, инвалидно лице со утврдена инвалидност согласно со Законот за вработување на инвалидни лица и лице со утврдена намалена работна способност или професионална неспособност за работа за 50% согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, професионални војници на кои им престанал работниот однос согласно со Законот за служба во Армијата на Република Македонија и родители на деца со пречки во развојот корисници на посебен додаток,
- осигуреници на возраст над 58 години и
- самовработени лица од алинеите 1, 2, 3, 4 и 5 на овој став.“

Член 2

Во членот 52 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член осигурениците за кои со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност е предвидено ослободување од плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување, ги остваруваат правата од задолжителното здравствено осигурување, без уплата на придонесите за периодот за кој се ослободени од плаќањето на придонесите од задолжителното социјално осигурување, и тоа:

- осигуреници на возраст до 35 години,
- осигуреници на возраст од 35 години до 50 години,
- осигуреници на возраст над 50 години,
- осигуреници кои се родители на три или повеќе деца, самохран родител и член на еднородителско семејство, приматели на социјална парична помош, деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно на-

силство, инвалидно лице со утврдена инвалидност согласно со Законот за вработување на инвалидни лица и лице со утврдена намалена работна способност или професионална неспособност за работа за 50% согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, професионални војници на кои им престанал работниот однос согласно со Законот за служба во Армијата на Република Македонија и родители на деца со пречки во развојот корисници на посебен додаток,

- осигуреници на возраст над 58 години и
- самовработени лица од алинеите 1, 2, 3, 4 и 5 на овој став.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува за периодот за којшто е утврдено ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно со Законот за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ број 56/15).

L I G J PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

Нени 1

Нë Ligjin për sigurim shëndetësor („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, numër 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14 dhe 20/15) në nenin 15 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

„Me përjashtim të paragrafit 1 pika 2 e këtij neni të siguruarit për të cilët me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë është paraparë lirim nga pagesa e kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social, realizojnë kompensim të rrogës pa pagesë të kontributit për sigurim të detyrueshëm për periudhën për të cilën janë liruar nga pagesa e kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social, si vijon:

- të siguruar në moshë deri 35 vjet,
- të siguruar në moshë prej 35 vjet deri në 50 vjet,
- të siguruar në moshë mbi 50 vjet,
- të siguruar që janë prindër të tre ose më shumë fëmijëve, prind vetëmbajtës dhe anëtar i familjes me një prind, pranues të ndihmës sociale, fëmijë pa prindër dhe perkujdesje prindërore, viktime të dhunës familjare, person invalid me invaliditet të përcaktuar në pajtim me Ligjin për punësim të personave invalidë dhe person me aftësi të zvogëluar të përcaktuar të punës ose paaftësi profesionale për punë për 50% në pajtim me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, ushtarë profesionalë të cilëve u ka pushuar marrëdhënia e punës në pajtim me Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë dhe prindër të fëmijëve me pengesa në zhvillim shfrytëzues të shtesës së veçantë,
- të siguruar në moshë mbi 58 vjet dhe

- persona të vetëpunësuar nga alinetë 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij paragrafi.“

Нени 2

Нë nenin 52 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

„Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni të siguruarit për të cilët me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë është paraparë lirim nga pagesa e kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social, i realizojnë të drejtat e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, pa pagesë të kontributeve për periudhën për të cilën janë liruar nga pagesa e kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social, si vijon:

- të siguruar në moshë deri 35 vjet,
- të siguruar në moshë prej 35 vjet deri në 50 vjet,
- të siguruar në moshë mbi 50 vjet,
- të siguruar që janë prindër të tre ose më shumë fëmijëve, prind vetëmbajtës dhe anëtar i familjes me një prind, pranues të ndihmës sociale, fëmijë pa prindër dhe perkujdesje prindërore, viktime të dhunës familjare, person invalid me invaliditet të përcaktuar në pajtim me Ligjin për punësim të personave invalidë dhe person me aftësi të zvogëluar të përcaktuar të punës ose paaftësi profesionale për punë për 50% në pajtim me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, ushtarë profesionalë të cilëve u ka pushuar marrëdhënia e punës në pajtim me Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë dhe prindër të fëmijëve me pengesa në zhvillim shfrytëzues të shtesës së veçantë,
- të siguruar në moshë mbi 58 vjet dhe
- persona të vetëpunësuar nga alinetë 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij paragrafi.“

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, ndërsa do të zbatohet për periudhën për të cilën është përcaktuar lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me Ligjin për plotësim të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 56/15).

2174.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за здравствената заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 април 2015 година.

Бр. 08-1724/1
15 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14), во членот 12 став 1 зборовите: „во рок од две години од денот на започнувањето на примената на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „на кое бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој закон, во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE
SHËNDETËSORE

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 43/14) në nenin 12 në paragrafin 1 fjalët: "në afat prej dy vitesh nga dita e fillimit me zbatim të këtij ligji" zëvendësohet me fjalët: "në të cilin ka qenë i sistemuar në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

2175.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КУЛТУРАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за културата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 2015 година.

Бр. 08-1744/1
16 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

Член 1

Во Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ број 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13 и 44/14), во членот 91-а по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) алинеја 5 на овој член на физичкото лице“.

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 2

Во членот 113 став (1) зборовите: „во рок од две години од денот на започнувањето на примена на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „на кое бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој закон, во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KULTURË

Neni 1

Në Ligjin për kulturë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13 dhe 44/14), në nenin 91-a pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Gjohë në shumë prej 600 deri në 700 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) alineja 5 të këtij neni personit fizik".

Paragrafët (4) dhe (5) bëhen paragrafë (5) dhe (6).

Neni 2

Në nenin 113 paragrafi (1) fjalët: "në afat prej dy vitesh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "në të cilin është sistemuar në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

2176.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за надворешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 2015 година.

Бр. 08-1742/1
16 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Во Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2006, 107/2008, 26/13 и 39/14), во членот 36 став 1 во алинејата 5 бројот „2“ се заменува со бројот „4“.

Член 2

Во членот 49 став 1 во алинејата 5 бројот „2“ се заменува со бројот „4“.

Член 3

Во членот 85 став 1 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за администрација“.

Во ставот 2 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Агенцијата“.

Во ставот 3 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работни односи во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за администрација“.

Член 4

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14), во членот 41 став 1 зборовите: „во рок од две години од денот на отпочнување со примена на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „на кое бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој закон, во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија“.

Член 5

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за надворешни работи.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PUNË TË
JASHTME****Neni 1**

Në Ligjin për punë të jashtme („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 46/2006, 107/2008, 26/13 dhe 39/14), në nenin 36 paragrafi 1 në alinenë 5 numri "2" zëvendësohet me numrin "4".

Neni 2

Në nenin 49 paragrafi 1 në alinenë 5 numri "2" zëvendësohet me numrin "4".

Neni 3

Në nenin 85 paragrafi 1 fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë" zëvendësohen me fjalët: "Agjencia e Administratës".

Në paragrafin 2 fjala "Komisioni" zëvendësohet me fjalën "Agjencia".

Në paragrafin 3 fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë" zëvendësohen me fjalët: "Agjencia e Administratës".

Neni 4

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë të jashtme („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 39/14), në nenin 41 paragrafi 1 fjalët: "në afat prej dy vitesh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "në të cilin ka qenë i sistematizuar në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian".

Neni 5

Autorizohet Komisionit Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për punë të jashtme.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

2177.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 2015 година.

Бр. 08-1745/1
16 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14 и 20/15), во членот 100 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, во стаж на осигурување се смета и времето кое осигуреникот го поминал во работен однос или самовработување со полно работно време, за кое е утврдено ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, и тоа:

- до 36 месеци, доколку осигуреникот е на возраст од 35 години;
- до 60 месеци, доколку осигуреникот е на возраст од 35 години до 50 години;
- до 60 месеци, доколку осигуреникот е на возраст над 50 години;
- до 60 месеци за осигуреници кои се родители на три или повеќе деца, самохран родител и член на едно-родителско семејство, приматели на социјална парична помош, деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно насилство, инвалидно лице со утврдена инвалидност согласно со Законот за вработување на инвалидни лица и лице со утврдена намалена работна способност или професионална неспособност за работа за 50% согласно со одредбите од овој закон, професионални војници на кои им престанал работниот однос согласно со Законот за служба во Армијата на Република Македонија и родители на деца со пречки во развојот корисници на посебен додаток и

- до исполнување на условите за старосна пензија утврдени со овој закон, доколку осигуреникот е на возраст над 58 години.“

Член 2

Во членот 118 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член осигуренците од членот 100 став (3) од овој закон кои се во работен однос или самовработени лица со полно работно време и за кои е утврдено ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, не се задолжителни членови во вториот пензиски столб за период за којшто е утврдено ослободувањето од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување.“

Член 3

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува за периодот за којшто е утврдено ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно со Законот за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ број 56/15).

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
PENSIONAL DHE INVALIDOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14 dhe 20/15), në nenin 100 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

“(3) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, në stazhin e sigurimit llogaritet edhe koha të cilën i siguruari e ka kaluar në marrëdhënie pune ose në vetëpunësim me orar të plotë të punës, për të cilin është përcaktuar lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë si vijon:

- deri në 36 muaj nëse i siguruari është në moshë deri 35 vjet;

- deri në 60 muaj nëse i siguruari është në moshë prej 35 deri 50 vjet;

- deri në 60 muaj nëse i siguruari është në moshë mbi 50 vjet;

- deri në 60 muaj për të siguruarit të cilët janë prindër të tre ose më shumë fëmijëve, prindër vetëmbajtës dhe familje me një prindër, pranues të ndihmës sociale në para, fëmijë pa prindër dhe perkujdes prindëror, viktima të dhunës në familje, person invalid me invaliditet të caktuar në bazë të Ligjit për punësim të personave invalidë dhe personit me aftësi të punës të kufizuar ose paaftësi profesionale për punë për 50% në pajtim me dispozitat e këtij ligji, ushtarët profesionalë të cilëve u ka pushuar marrëdhënia e punës në pajtim me Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë dhe prindër të fëmijëve me pengesa në zhvillim shfrytëzues të shtesës së posaçme dhe

- deri në plotësimin e kushteve për pension të moshës të përcaktuar në këtë ligj nëse i siguruari është në moshë mbi 58 vjet."

Neni 2

Në nenin 118 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

"(5) Me përjashtim të paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni të siguruarit nga neni 100 paragrafi (3) të këtij ligji janë në marrëdhënie pune ose persona të vetëpunësuar me orar të plotë të punës dhe për të cilët është përcaktuar lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, nuk janë anëtarë të detyrueshëm të shtyllës së dytë pensionale për periudhën për të cilën është përcaktuar lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social."

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet për periudhën për të cilën është përcaktuar lirim nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me Ligjin për plotësimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 56/15).

2178.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 2015 година.

Бр. 08-1741/1
16 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Член 1

Во Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14 и 33/15), во член 64 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Временото унапредување е времено поставување на службеникот на повисоко рангирана позиција на одреден период. Царинскиот службеник се враќа на своето постојано работно место или друго соодветно работно место по истекот на определениот период. Царинскиот службеник може да биде времено унапреден на работно место кое одговара на неговото професионално искуство, знаење и квалификации и доколку ги исполнува условите утврдени во актот за систематизација на работни места во Царинската управа и овој закон.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од ставот (3) од овој член, царинскиот службеник може да биде времено унапреден најмногу еднаш во период од две години, за периодот на времено унапредување до шест месеци, без да ги

исполнува условите за познавање на странски јазик и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење."

Член 2

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14), во членот 28 став (1) зборовите: „во рок од две години од денот на започнувањето со примената на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „на кое бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој закон, во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија“.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR DREJTORINË DOGANORE

Neni 1

Në Ligjin për Drejtorinë Doganore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14 dhe 33/15), në nenin 64 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Avancimi i përkohshëm është vendosja e përkohshme e nëpunësit në pozicionin më të lartë të ranguar në periudhë të caktuar. Nëpunësi doganor kthehet në vendin e vet të përhershëm të punës ose në ndonjë vend tjetër përkatës të punës pas skadimit të periudhës së caktuar. Nëpunësi doganor mund të avancohet përkohësisht në vendin e punës i cili i përgjigjet përvojës së tij profesionale, njohurisë dhe kualifikimeve edhe nëse i plotëson kushtet e përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë Doganore dhe këtë ligj."

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni, nëpunësi doganor mund të avancohet përkohësisht më së shumti një herë në periudhë prej dy vitesh, për periudhën e avancimit të përkohshëm deri në gjashtë muaj, pa i plotësuar kushtet për njohjen e gjuhës së huaj dhe njohjen aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë."

Neni 2

Në Ligin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Drejtorinë Doganore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 43/14), në nenin 28 paragrafi (1)

fjalët: "në afat prej dy vitesh nga dita e fillimit me zbatim të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "në të cilin ka qenë i sistemuar në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2179.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 2015 година.

Бр. 08-1743/1
16 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ број 41/14), во членот 30 зборовите: „согласно со овој закон во рок од две години од денот на започнувањето со примената на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „на кое бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој закон, во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија“.

По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:

“Вработениот кој нема да ги достави доказите согласно со ставот 1 од овој член, со решение на директорот ќе биде распореден на работно место за едно ниво пониско од работното место на кое бил во моментот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” број 41/14), освен вработените кои на денот на започнувањето со примената на овој закон биле распоредени на работно место од влезно ниво, на кои ќе им биде намалена платата во износ од 10%.

Вработениот на кој согласно со ставот 2 на овој член платата му била намалена во износ од 10%, може во секој момент до директорот да достави докази за познавање на странски јазици и познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење, по што директорот носи решение, со кое решението за намалувањето на платата престанува да важи.

Одредбите на ставовите 1 и 2 на овој член не се применуваат за вработените кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” број 41/14).“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

LI G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRMARRJE PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrje publike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 41/14) në nenin 30 fjalët: “në pajtim me këtë ligj në afat prej dy vitesh nga dita e fillimit me zbatim të këtij ligji” zëvendësohet me fjalët: “në të cilin ka qenë i sistemuar në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian”.

Pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4, si vijojnë:

“I punësuari i cili nuk do t’i dorëzojë dëshmitë në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, me aktvendim të drejtorit do të sistemohet në vendin e punës për një nivel

më ulët nga vendi i punës në të cilin ka qenë në momentin e hyrjes në fuqi të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrje publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 41/14), përveç të punësuarve të cilët në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji kanë qenë të sistemuar në vendin e punës të nivelit hyrës, të cilëve do t’u zvogëlohet rroga në shumë prej 10%.

I punësuari të cilit në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni rroga i është zvogëluar në shumë prej 10%, mund në çdo moment te drejtori të dorëzojë dëshmi për njohjen e gjuhëve të huaja dhe njohjen e punës me programe kompjuterike për punë në zyrë, me ç’rast drejtori miraton aktvendim, me të cilin aktvendimi për zvogëlimin e rrogës shfuqizohet.

Dispozitat nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni nuk zbatohen për të punësuarit të cilët do të realizojnë të drejtë të pensionit në afat prej dhjetë vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrje publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 41/14).”

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

2180.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

U K A Z ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април 2015 година.

Бр. 08-1740/1
16 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Член 1

Во Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14), во членот 31 став (2) во точката 2) алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„ - за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во структурата,
- за нивото Г3 најмалку една година работно искуство во структурата или“.

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„ - за нивото Г4 со или без работно искуство во структурата;“.

Член 2

Во член 34 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Времето унапредување е времено поставување на даночниот службеник на повисоко рангирана позиција на одреден период. Даночниот службеник се враќа на своето постојано работно место или друго соодветно работно место по истекот на определениот период. Даночниот службеник може да биде времено унапреден на работно место кое одговара на неговото професионално искуство, знаење и квалификации и доколку ги исполнува условите утврдени во актот за систематизација на работни места во Управата за јавни приходи и овој закон.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од ставот (3) од овој член, даночниот службеник може да биде времено унапреден најмногу еднаш во период од четири години, за периодот на времено унапредување до три месеци, без да ги исполнува условите за познавање на странски јазик и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.“

Член 3

Во членот 55 став (2) бројот „54“ се заменува со бројот „3“.

Член 4

Во членот 67 став (1) на крајот од реченицата зборовите: „во рок од две години од денот на отпочнување со примена на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „на кое бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој закон, во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија“.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
DREJTORINË E TË HYRAVE PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për Drejtorinë e të Hyrave Publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/14), në nenin 31 paragrafi (2) në pikën 2) alinetë 2 dhe 3 ndryshohen si vijojnë:

"- për nivelin G2 së paku dy vite përvojë pune në profesion,

- për nivelin G3 së paku një vit përvojë pune në profesion ose".

Pas alinesë 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:

"- për nivelin G4 me ose pa përvojë pune në profesion;".

Neni 2

Në nenin 34 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Avancimi i përkohshëm është vendosje kohore e nëpunësit tatimor në pozicion më të lartë të ranguar në periudhë të caktuar. Nëpunësi tatimor kthehet në vendin e tij të përhershëm të punë ose në vend tjetër përkatës pas kalimit të periudhës së përcaktuar. Nëpunësi tatimor mund të jetë përkohësisht i avancuar në vend të punës kur përgjigjet përvoja e tij profesionale, njohuri dhe kualifikime nëse i plotësojnë kushtet e përcaktuar në aktin për sistemativim të vendit të punës në Drejtorinë e të Hyrave Publike dhe këtë ligj."

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Me përjashtim nga paragrafi (3) i këtij neni, nëpunësi tatimor mund të jetë përkohësisht i avancuar më së shumti një herë në periudhë prej katër viteve, për periudhë të avancimit të përkohshëm deri në tre muaj, pa i plotësuar kushtet për njohjen e gjuhës së huaj dhe njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë."

Neni 3

Në nenin 55 paragrafi (2) numri "54" zëvendësohet me numrin "3".

Neni 4

Në nenin 67 paragrafi (1) fjalët në fund të fjalisë: "në afat prej dy vitesh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "në të cilin është sistemuar në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian".

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015061